

Таблет Android: Како да слушате ПОТКАСТИ

Како да го користите таблетот за да ги слушате омилените радиоемисии и друго!

Со бесплатна апликација, како што е ABC Listen, можете да го користите таблетот за да ги слушате сите омилените радиоемисии во живо, или пак кога ви одговара, преку поткаст.

Што ќе ви треба

Пред да го почнете овој курс, проверете дали вашиот таблет со Android е полн, вклучен и дали го покажува **Почетниот екран (Home screen)**. Исто така, оперативниот софтвер на таблетот треба да биде ажуриран, а таблетот да биде поврзан на домашната Wi-Fi мрежа и на интернет.

Запомнете, постојат голем број различни брендови таблети со Android, и сите тие функционираат малку различно. Некои од екраните на вашиот таблет може да изгледаат малку различно од оние во овој водич, но сепак ќе можете да ги следите упатствата.


Како да користите апликација за да слушате радио

Можете да ги слушате омилените радиоемисии на вашиот таблет ако користите апликација. Можете да слушате радио во живо преку интернет од апликацијата, или да преземете радиоемисии на вашиот таблет за да ги слушате подоцна.

Постојат голем број апликации што можете да ги изберете, и за намените на овој курс, ќе ја користиме бесплатната апликација **ABC Listen**. Оваа апликација се прикажува најдобро кога вашиот таблет е во **режим на портрет**.



Апликациите за поткасти како што е ABC Listen може да се преземат од Google Play Store



Режим на портрет

Како да ја инсталирате апликацијата ABC Listen

За да ја добиете апликацијата на вашиот таблет, можете да ја преземете од **Google Play Store**.

- 1.** Поминете со прстот од долниот дел на **Почетниот екран** за се прикаже екранот **Апликации (Apps)**, а потоа најдете ја иконата на **Play Store** и допрете ја.
- 2.** Допрете ја **Лентата за пребарување (Search bar)** што се наоѓа во горниот дел на екранот за да ја активирате тастатурата. Употребете ја тастатурата за да напишете **ABC Listen**.

Таблет Android: Како да слушате поткасти

3. Допрете го копчето со лупата за да пребарате. Play Store покажува неколку резултати од пребарувањето.
4. **ABC Listen** ќе биде прва на списокот. Допрете ја за да ја отворите нејзината страница на Play Store.
5. Допрете го зеленото копче за **Инсталација (Install)**. Вашиот таблет ќе ја преземе апликацијата ABC Listen и ќе ја постави во заднината.
6. Допрете го копчето **Дома (Home)** за да ја затворите Play Store.

Како да ја отворите апликацијата ABC Listen

Поминете со прстот нагоре од долниот дел на екранот **Дома** за да се прикаже екранот на **Апликации**, најдете ја иконата на ABC Listen, потоа допрете ја за да ја стартувате апликацијата ABC Listen. Ќе се појави почетниот екран на ABC Listen.

Како да слушате радио во живо

Во горниот дел, под **Сега во живо (Live Now)** се наоѓаат радиостаниците што можете да ги слушате. Можете да поминете со прстот налево за да најдете повеќе станици и допрете на една од нив за да ја слушате.

Како да слушате поткасти на радио

Поткастот (Podcast) на радио е снимена епизода од радиоемисија што можете да ја преземете на вашиот таблет и да ја слушате во секое време. Тоа е навистина практичен начин да бидете во тек со емисијата што сте ја пропуштиле во текот на неделата.

Во апликацијата ABC Listen можете да ги најдете поткастите на почетниот екран. Можете да видите предлози и да поминете со прстот налево и надесно за да видите друго. Прелистајте надолу за да видите повеќе поткасти, организирани според категорија.

За да ја слушнете епизодата, треба само да ја допрете. Ова е наречено **стриминг** и ако вашиот таблет користи SIM-картичка за да се поврзе на интернет, ќе се употребуваат мобилни податоци. Подоцна во овој водич ќе ви објаснеме како да преземате поткасти за да ги заштедите мобилните податоци.

Како да ја користите опцијата за Прегледување

Во десниот долен дел на екранот најдете ја иконата со купа и допрете ја. Ќе се отвори функцијата **Прегледување (Browse)** каде можете да го пребарате поткастот што го сакате.

Можете да го најдете поткастот што ве интересира користејќи го списокот **Емисии според тема (Programs by topic)**. Допрете на една тема за да ги видите сите поткасти или допрете на **Сите програми од А-Ш (All Programs A-Z)** за да го видите целиот список.

Таблет Android: Како да слушате поткасти

Како да ја најдете омилената емисија

Ќе ја употребиме **Лентата за пребарување (Search bar)** што се наоѓа во горниот дел на екранот за да го најдеме поткастот за нашата омилена емисија, **Извештај за здравје (The Health Report)**.

- 1.** Допрете во **Лентата за пребарување** за да се појави тастатурата на таблетот и напишете **Health Report**. Името на емисијата ќе се појави како резултат од пребарувањето.
- 2.** Допрете каде било во емисијата за да ја отворите во нов екран. Прелистајте надолу за да го видите списокот со достапни поткасти.
- 3.** Можете да го слушате кон било поткаст во овој список ако го допрете. Запомнете, ова е наречено **стриминг**. Ако вашиот таблет ја користи SIM-картичката наместо домашната Wi-Fi мрежа за да се поврзе на интернет, таа ќе употреби дел од вашите дозволени мобилни податоци.

Кога вршите стриминг на поткаст или на радиостаница со дозволените мобилни податоци, запомнете да ја прекинете репродукцијата кога ќе завршите со слушање. Апликациите може да продолжат да функционираат во заднина и да ги трошат мобилните податоци без да забележите!



Како да преземате поткасти

Кога ќе преземете поткаст на вашиот таблет, тој ќе се зачува за да можете да го слушате подоцна, или кога се наоѓате надвор, без да ги трошите дозволените мобилни податоци. За да преземете поткаст:

- 1.** допрете ги трите вертикални точки што се наоѓаат десно од поткастот за да се отвори список со опции.
- 2.** Допрете на **Преземи (Download)**.
- 3.** Вашиот таблет може да ви побара да ѝ дадете на ABC Listen дозвола за пристап до вашите датотеки. Безбедно е да допрете на **Дозволувам (Allow)**, бидејќи ова ќе ѝ овозможи на апликацијата да работи правилно.

Таблет Android: Како да слушате поткасти

4. Поткастот ќе се преземе на вашиот таблет. Кога ќе заврши, во близина на името на епизодата ќе се појави мал знак за штиклирање.

Како да проверите дали сте го презеле поткастот

За да го проверите вашиот поткаст, најпрво допрете го копчето **Назад (Back)** што се наоѓа во долниот десен дел на екранот за да се вратите во екранот **Прелистајте (Browse)**. Во долниот дел ќе видите неколку опции.

1. Допрете на **Мојата библиотека (My Library)** и на следниот екран допрете **Преземања (Downloads)**.
2. Ќе го видите списокот со поткасти што сте ги презеле досега.
3. Допрете на избраниот поткаст и тој ќе почне да се репродуцира автоматски. За да ја прекинете репродукцијата, допрете го големото копче **Пауза (Pause)** што се наоѓа во долниот дел на екранот.
4. Копчето **Пауза (Pause)** ќе стане копче за **Репродукција (Play)**. Допрете го повторно за репродукција.

Практични контроли на поткаст

На секоја страна на големото копче **Репродукција / Пауза** се наоѓаат неколку други практични контроли, па ајде да ги разгледаме.

1. Првата икона во која пишува **15** во стрелката за **Назад** ве враќа 15 секунди наназад, за случаи кога не сте го слушнале она што се кажува!
2. Иконата во која што пишува **90** во стрелката за Напред ви овозможува да скокнете нанапред 90 секунди.
3. Последната икона е функцијата **Тајмер за исклучување (Sleep Timer)**. Таа ви овозможува да поставите време кога поткастот ќе престане да се репродуцира, што е одлична опција кога слушате поткаст кога одите на спиење!
4. Допрете ја сега иконата на Тајмер за исклучување и потоа допрете **Крај на тековната емисија (End of current program)**. Потоа, допрете ја стрелката за **Назад** за да се вратите на поткастот.



Таблет Android: Како да слушате поткасти

Како да се претплатите на поткасти

Ако ви се допадна некој поткаст, можете да се претплатите и да ја слушате секоја достапна епизода и да ги примате автоматски новите епизоди кога ќе се издаваат.

1. Додека поткастот е сè уште отворен, допрете ги трите вертикални точки што се наоѓаат во близина на долниот десен агол.
2. Во менито со опции што ќе се појави, допрете на **Претплати се на оваа емисија (Subscribe to this program)**.
3. Ќе се појави опција за автоматско преземање на новите епизоди на поткастот преку Wi-Fi. Ова е практична опција што ви помага да ги заштедите мобилните податоци, па затоа, допрете на опцијата **Активирај автоматско преземање (Enable Automatic Download)** за да ја вклучите и да се вратите на вашиот поткаст.
4. Сега имате претплата на поткаст.

Како да ги проверите претплатите на поткаст

За да проверите на кои емисии сте се претплатиле:

1. допрете ја стрелката што се наоѓа во левиот дел на екранот и покажува надолу и допрете го уште еднаш копчето со стрелка **Назад**,
2. ќе се појави екранот на **Мојата библиотека** и во списокот со **Емисии на кои сте се претплатиле (Subscribed programs)** ќе го видите **Извештајот за здравје**.

Сега, секојпат кога ќе ја посетувате апликацијата **ABC Listen**, сите поткасти што се презеле автоматски ќе се појават во Мојата библиотека ќе бидат подготвени за репродукција.

Како да ги избришете автоматски старите поткасти


Вашиот таблет може да ги избрише автоматски поткастите откако сте ги слушале. Така, на вашиот таблет ќе се ослободи простор за нови епизоди.

1. Од екранот на **Мојата библиотека**, допрете ја иконата **Поставки** во горниот десен агол на екранот.
2. Во екранот на **Поставки** допрете на **Преземања** за да го отворите екранот **Поставки на преземање**.
3. Допрете на поставката **Бришење по 24 часа откако ќе се слушне**. Копчето ќе се премести десно и ќе ја измени бојата.

Таблет Android: Како да слушате поткасти

4. За да завршите, допрете го копчето **Дома** за да ја затворите апликацијата ABC Listen и да се вратите на Почетниот екран.

Апликациите за вашиот уред со Android треба да ги преземате само од Google Play Store



Како да бидете безбедни со апликациите за поткаст

Апликациите за поткаст се забавни, но треба да бидеме сигурни дека се безбедни и дека вашите лични информации и уредот се заштитени.

- Користете само апликации од Play Store (за уреди со Android) или од App Store (за уреди Apple).
- Поткастите содржат звуци и слики, и кога некој поткаст бара пристап до медиумите, фотографиите и датотеките, бара дозвола за зачувување на звук и слики на вашиот телефон или таблет. Ова е неопходно ако сакате да преземете поткаст на вашиот телефон или таблет, па безбедно е да го направите.
- Ако некој поткаст бара дозвола да направи нешто невообичаено, како на пример да врши повици, не треба да дадете дозвола.
- Никогаш не користете јавни Wi-Fi мрежи за да внесувате лични детали или лозинки во апликациите.